



БАРАЊЕ
за формирање на Комисија за оцена и одбрана на дипломска работа

Од _____, со индекс број _____, студент
на студиската програма _____,
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Фармацевтски факултет - Скопје.

Во прилог ја доставувам изработена дипломската работа под наслов:

со барање за формирање на Комисија за оцена и одбрана на дипломската работа.

Студент _____
(потпис)

За оцена и одбрана на дипломската работа се предлага Комисијата во состав:

1. _____ (ментор)
2. _____ (член)
3. _____ (член)
(име и презиме на професор)

Ментор _____
(потпис)

Во прилог на барањето доставено е:

- | | |
|---|--|
| 1. Примерок од дипломска работа (електронска верзија) | Пополнува/потврдува
студентска служба |
| 2. Потврда за уредност на студентско досие | |

Датум _____ **Студентска служба** _____
(потпис)

ДЕКАН
Проф. д-р Зоран Стерјев _____
(потпис)

Напомена: Одбраната на дипломската работа се врши во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето за оцена и одбрана на дипломската работа.